

ЗП-РАДОВИШ И КОНЧЕ

Величествен собир во Ораовица

И на оваа средба се потврди дека секое пензионерско здружение што има добра соработка со локалната самоуправа и градоначалникот безусловно има добри резултати во сите активности

Лилјана Младеновска

Во Ораовица кај Радовиш во пазувите на Плачковица во раскош се растурила природата, чија волшебна убавина ја дополнува новоизградената манастирска црква „Св. Георгиј“. Токму на ова место, на 20 јули, се одржа величествен собир каде присуствуваа над осум илјади пензионери од речиси сите здруженија во Република Македонија. Карванот од стотина автобуси и толку минибуси и комбини уште во раните утрински часови ги донесе љубителите на природата, на дружба, на песната, орото и на музиката, која заечи уште со нивното пристигнување. Најпрво верниците во новата црква запалија свеќи со убава мисла за здравје и долг живот, а потоа дојденците се распослаа под дебелите сенки на оревите и другите раскошни дрвја. Во почетокот гостите и присутните ги поздравиле претседателката на активот на пензионерки, Павлина Чабукова, а добредојде на сите им посака претседателот на ЗП-Радовиш и Конче, Јордан Костадинов, при што изрази голема благодарност за огромната присутност на гостите, меѓу кои и оваа година, со 645 члена, најмногубројни беа штипјани. Во свое име и во името на здружението, тој особено им се заблагодари на градоначалникот и на Советот на



општината Радовиш што пензионерските барања за многу кратко време успеваат да се остварат. Градоначалникот на општината Радовиш, Сашко Николов, во поздравното обраќање го истакна задоволството што Радовиш веќе неколку години е домаќин на најмасовните средби на пензионерите. Тој вети дека, како и досега, општината Радовиш во рамките на своите можности секогаш ќе ги помага заедничките проекти и активности на Здружението на пензионерите на Радовиш. Посакувајќи им добро здравје и среќен живот, на крајот сите ги покани в година повторно да се видат на уште поголема и поорганизирана средба во овој прекрасен манастирски комплекс.

На пензионерите им се обрати и ктиторот на манастирската црква „Св. Георгиј“, Николајчо Николов, кој со сопствени средства го изгради божиот храм и им го подари на верниците. Поздравувајќи ги присутните, тој со задоволство истакна дека, сè додека е во можност, ќе ја помага пензионерската организација. Најимпресивно беше обраќањето на претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, кое цело време беше проследено со аплаузи. Тој го истакна значењето на ваквите средби и другите манифестации на пензионерите за јакнењето на здравјето, на духот и надежта што носат среќа и долговечност. Затоа рече дека и оваа денешна пензионерска средба е нави-

стина за поздравување. „Денес сите сме среќни и задоволни што сме дел од оваа манифестација, која е пример за одлична соработка помеѓу локалната самоуправа и Здружението на пензионери од Радовиш. Досега се потврди дека секое наше здружение што има добра соработка со локалната самоуправа и градоначалникот безусловно има добри резултати во сите активности“, рече, покрај другото, претседателот Аргировски и ја прогласи средбата за отворена. Покрај богатата целодневна програмска содржина, во конатот на манастирскиот комплекс беше одржан работен состанок со претставниците на сите здруженија на пензионери, на кој присуствуваа: претседа-

телот на СЗПМ, Драги Аргировски, градоначалниците на Радовиш и Конче, Сашко Николов и Благој Јованов, претседателот на Советот на општината Радовиш, Никола Миовски, и ктиторот на манастирската црква, Николајчо Николов. На средбата беа разменети мислења и искуства за организирање вакви средби и други облици на дружења што придонесуваат во подобрување на квалитетот на животот и активното стареење на пензионерите. За убавото расположение и пријатното дружење на пензионерите се погрижи познатата музичка група „Златни прсти“, а специјален гостин и овој пат беше познатиот македонски пејач Круме Спасовски.



На собирот присуствуваа над осум илјади пензионери

МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
- ТРЕТА ЖИВОТНА ДОБА ВО ЉУБЉАНА

Пензионерите - амбасадори на македонската култура

К.С. Андонова

Пета година здружение на пензионери-членки на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија учествува на меѓународниот фестивал „Трета животна доба“ во Љубљана, Словенија. Во минатите четири години учествуваа здруженијата од Куманово, Пробиштип, Кочани и од Тетово, а годинава наш амбасадор на културата ќе биде здружението на пензионерите од Прилеп. Вообичаено е на овој меѓународен фестивал да настапи здружение што се докажало со свои интересни и квалитетни фолклорни настани на ревиите на песни, музика и игри, како на настани во земјата така и во странство. Годинава пензионерите од Македонија ќе се претстават со стари македонски песни, интересни инструменти и разнобојни носии од крајот од кој доаѓаат. И годинава со нив ќе пеат и ќе играат жителите на Љубљана што ќе



дојдат да присуствуваат на фестивалот, но и многу други гости и учесници од повеќе европски земји. Сите тие ќе имаат можност да ги видат и почувствуваат нашата енергија, нашата радост и нашата почит кон нашето фолклорно богатство, традиција и идентитет.

Ќе видат како се сака и чува она што со векови се напластило во нашето славно минато. Ќе видат дека корените на сите што живеат во Македонија се длабоки и со вековна историја. Преку звукот на гајдите, зурлите, ударите на тапаните, преку песната и ората на пензионерите, уште еднаш Европа ќе види и дознае која е и што е Македонија.

ПРОМОЦИЈА НА ДВЕ НОВИ КНИГИ НА МИРЈАНКА РИСТЕСКА-СЕЛЧАНЕЦ

Постојано во магичниот свет на творештвото



Кирил Ристески

Мирјанка Ристеска-Селчанец ја запознавме како писателка за деца (Трилогија за Марко и Трилогија бајкоромани и монодрами за деца)... Ја знаеме како драмски писател (дваесетина монодрами, од кои десетина изведувани, дуодрами, драми)... Со трилогијата „Прилепчани“ (Гена, Маргарита и Анка) и со романите „Насадена љубов“ и „Живот со патрдии“ се претставува на читателите како романиер... Меѓутоа она што Мирјанка го пишува од мали нозе и за што има добиено голем број награди е сепак поезијата... И еве сега на дар ги имаме поетската збирка „Венец од мирта“ и збирката поезија „Еден бакнеж“. Уште еднаш таа во овие збирки, само малку ни ја подотвора вратата во својот поетски опус, вели покрај другото професорката Цеца Видова-Трајческа на неодамнешната промоција на најновите стихозбирки на поетесата Мирјанка Ристеска-Селчанец во Клубот на пензионерите при здружението на пензионери од Прилеп.

За себе и за својата поезија авторката на овие две убави книги вели:

- Се крена нешто во мене како лавина! Во една ноќ, тажејќи за мојата младост и за мојата неосвоена прва љубов, јас го напишав сонетниот

венец со наслов „Љубовта не умира“. Потоа откако го преработив и натокмив за издавање, пронајдов уште некои мои песни и така настана поетската збирка „Венец од мирта“. Тоа беше сè што можев да му подарам на сеќавањето за мојата платонска љубов - додава поетесата.

Инаку, Мирјанка е професорка по англиски и македонски јазик, а освен филолошки, има завршено и правен факултет. Оваа неуморна писателка, која веќе 13 години е во пензија и постојано твори, има напишано шест детски книги, три монодрамски збирки, меѓу кои монодрамата „Чекајќи го Илко“, која е изведувана, верувале или не, повеќе од 300 пати. Автор е на седум романи и еден во печат, како и на две поетски збирки. Во сите романи писателката пишува за Прилеп и за прилепчани, за обичаите на тој крај, за она што се случувало, но и што се случува сега.

Промоцијата што ја организира Прилепското здружение на пензионери по повод 1.000-годишнината од постоењето на градот Прилеп беше дополнета и со културно-забавна програма во изведба на двете пензионерски културно-уметнички друштва „Пенка Котеска“ и „Пензионер“, кои исполнија неколку песни од нивниот репертоар.

НА 19-ТЕ РЕГИОНАЛНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ

Пензионерската олимпијада на Б

Бројот на натпреварувачите во сите дисциплини се зголемува, што претставува добар знак дека бројот на пензионерите што активно спортуваат е постојано во пораст. Тоа е една од приоритетните програмски цели на СЗПМ. Резултатите и постигањата се заеднички, на сите, но и на Сојузот во целина

И годинава, деветнаесетти пат, се одржаа Регионалните пензионерски спортски натпревари, во организација на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и неговите членки. Натпреварите се одржаа од 22 мај до 21 јуни, според следниов редослед: на 22 мај се одржа натпревар во седмиот регион, а домаќин беше ЗП-Свети Николе. Натпреварот се одржа на Градскиот стадион за атлетските дисциплини и стрелањето со воздушна пушка, а салонските дисциплини се одржаа во Клубот на пензионерите. На 30 мај се одржа натпревар во првиот регион, а домаќин беше ЗП-Бутел. Натпреварите во салонските дисциплини се одржаа во просториите на ресторанот „Олимпија“ во Радишани, а атлетските дисциплини во непосредна близина на ресторанот, покрај реката Серава.

Ден подоцна се одржа натпревар во шестиот регион, а домаќин беше ЗП-



Злетово. Натпреварите се одржаа во просториите на основното училиште „Браќа Миладиновци“ и во непосредна близина на ова училиште.

На 5 мај се одржа натпревар во петиот регион, а домаќин беше ЗП-Богданци. Натпреварите во салонските спортски дисциплини се одржаа во неколку простории на повеќе локации во непосредна близина на Здружението, атлетските дисциплини се одржаа во Спортскиот центар. На 11 јуни се одржа натпревар во вториот регион, а домаќин беше ЗП-ОВР. Натпреварот се одржа во спортскиот центар „Езеро Треска“, кој овозможува идеални услови за одвивање на ваков вид спортски натпревари. На 14 јуни се одржа натпревар во осмиот регион, на кој беше домаќин ЗП-Берово. Натпреварите во салонските дисциплини се одржаа во Домот на пензионерите, додека атлетските дисциплини и стрелањето со воздушна пушка на терените на Градскиот стадион. Четири дена подоцна се одржа натпревар во четвртиот регион, на кој беше домаќин ЗП-

Македонски Брод. Натпреварот се одржа на терените на фабриката „Сувенир“ и во истоимениот хотел.

На 21 јуни се одржа натпревар во третиот регион, на кој беше домаќин ЗП-Крушево. Спортските натпревари во салонските дисциплини се одржаа во просториите на хотелот „Монтана“, а атлетските дисциплини и стрелаштвото на спортските терени Гумење. На сите натпревари беа присутни членови од непосредното раководство на СЗПМ, а присуствуваа и градоначалниците и членови на локалната самоуправа.

На годинашните 19-ти по ред спортски натпревари учествуваа рекорден број здруженија - 55, од кои 53 старосни и две здруженија на инвалидски пензионери, сите членки на СЗПМ, со 1.714 натпреварувачи, од кои 1.047 во машка и 667 во женска конкуренција. Право на настап на годинашните Републички натпревари, што ќе се одржат во септември во Тетово, обезбедија рекорден број здруженија - 47. Во споредба со претходните години, бројот на натпре-

НЕГОТИНО

Десет години „Распеани пензионери“

Петар Стефанов

Неготино, градот на грозјето и виното, има голема музичка традиција, која беше прекината со расформирањето на групата „Распеани неготинчани“, а потоа и со згаснувањето на КУД „Гоце Делчев“, со што беше создаден неколкугодишен вакуум во групното пеење и музицирање. Поради тоа љубителите на музиката со нетрпение очекуваа повторно собирање и активирање. Тоа се случи во 2003 година. Група ентузијастички поведеа иницијатива за формирање пејачка група при Здружението на пензионерите од Неготино. Поттик за тоа им даде присуството, како гости, на Првата ревија на песни, музика и игри што се одржа во Пробиштип при крајот на таа година. При реализирањето на оваа племенита идеја се тргна од фактот дека повеќето пензионери претходно веќе биле членови во пејачки и културно-уметнички друштва и дека поседуваат определени афинитети кон музиката. За почетоките и десетгодишното постоење и успешно работење раскажува актуелниот раководител на групата и музички раководител Тодор Вељаноски.

-Со поттикнувањето на иницијативата за формирање пејачка група се пристапи со претходни опсежни подготовки. Најпрво беше формиран оркестар од осум инструменталисти, а потоа и мешана пејачка група од седумнаесет пејачи. Официјално, групата започна со работа

на 20 јули 2004 година. На репертоарот се најдоа стари, македонски ретко слушани, по малку подзаборавени, народни песни. Пензионерската пејачка група е единствена од ваков вид во градот и таа настапува на сите поважни манифестации, приредби, прослави, хуманитарни концерти и пригодни свечености. Редовно учествува на регионалните и на неколку републички ревији на песни, музика и игри, каде што има успешни настапи. Основачи и постојани учесници сме на манифестацијата „Пензионерите пеат“, што се одржува веќе неколку години, на која учесници, покрај од Повардарјето, се и пензионерските ансамбли од Битола и од Прилеп. Многубројни се настапите на разни манифестации и фестивали од кои ќе ги издвоиме: фестивалот на изворна музика „Пеце Атанасовски“ во с. Долнени, фестивалот на селенаци и староградски песни „Под кулите на Струмица“, манифестацијата „Велигенски кули“ во Македонски Брод, ка-

ко и „Поречките средби“, манифестацијата „Во чест на свети Кирил и Методиј“ во Штип и други. По разни пригоди, неколкупати во годината, групата настапува и остварува дружење со штитениците на домот за згрижување стари лица „Жана“ од Неготино.

За одбележување е успешното учество во емисијата „Иселенички цубокс“ на МТВ, што се емитуваше во живо од Неготино. Групата за изминативе десет години има реализирано околу 150 настапи. Како резултат на ангажирањето на раководството и членовите беше сменено и промовирано цеде со десет песни. На петгодишнината од постоењето и плодната работа групата стана добитник на престижното општинско признание „8 Ноември“, што се доделува по повод Денот на ослободувањето на Неготино, за посебни заслуги во определена област. За овие десет години, покрај со здруженијата од регионот, беше воспоставена и соработка со Штип, Пробиштип, Ко-



6 септември во Тетово



варувачи според сите дисциплини се зголемува, што претставува добар знак и факт дека бројот на пензионерите што сè уште активно спортуваат е постојано во пораст, а тоа е една од приоритетните програмски на СЗПМ. Од 1.714 натпреварувачи што учествуваа на Регионалните спортски натпревари, право на настап на Републичките натпревари обезбедија 400, и тоа: 208 во машка и 192 натпреварувачи во женска конкуренција. Покрај натпреварувачите на Регионалните спортски натпревари, активно беа вклучени уште 578 пензионери, или вкупно се натпреваруваа и се дружеа 2.292 пензионери. Ако е познато и дека максималниот можен број на натпреварувачи на Регионалните спортски натпревари изнесува 2.750, произлегува заклучок дека има простор за уште поголема активност, особено кај побројните здруженија на пензионерите, кои се недоволно активни на спортски план. Помалите здруженија покажаа дека и тие можат да бидат добри организатори и домаќини на Регионал-

ните натпревари. На крајот, потребно е да се истакне дека на овие натпревари во еден подолг временски период му претходат подготвителни подготовки внатре, во здруженијата, по ограници, каде што се организираат селективни квалификациски натпревари за обезбедување состав на екипите за учество на Регионалните натпревари. Така, во период од два до три месеци раздвижени се, поточно активни се на спортски план голем број пензионери. Покрај активното спортско натпреварување, на овие натпревари пензионерите се дружат, ги обновуваат старите пријателства, а се создаваат и нови. На резултатите сите им се радуваат. Овие спортски дружења се уште една нишка во создавањето соживот и зачувување на здравјето на оваа популација, а така ќе биде и на 6 септември во Тетово, на Републичката пензионерска спортска олимпијада 2014.

Здравко Петковски, претседател на Комисијата за спорт на СЗПМ

РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПРАВАТА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Средбите се добредојдени и ефективни

Вјолца Садику

Во организација на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија и Фондот за здравствено осигурување на Македонија, во Дебар во Домот на пензионерите се одржа средба со пензионерите од општините Дебар и Центар Жупа заради нивно информирање за правата во сферата на здравственото осигурување.

Во почетокот на работилницата, потпретседателот Бесник Поцеста ги поздравил гостите и присутните, изразувајќи задоволство што се присутни во толку голем број.

Директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Џемаили Мехазии, во своето обраќање нагласи дека цел на овие средби е пензионерите во детали да бидат информирани за нивните права од здравственото осигурување. Притоа, тој подвлече дека пензионерите треба да ги користат измените што ги има донесено Фондот за новата ли-



ста на лекови што се издаваат со рецепти, потоа за начините на добивањето упати за специјалистички или супспецијалистички медицински прегледи, особено за оние пензионери што имаат хронични заболувања, но и другите права. Тој, исто така, ја изнесе оцената на Фондот дека средбите што се одржуваат со пен-

зионерите, се резултат на успешната соработка помеѓу СЗПМ и ФЗОМ. Претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, информира дека досега се одржани 15 средби со пензионерите, во разни градови од земјата. Тој ја изнесе оцената дека средбите се мошне ефикасни и им помагаат на пензионерите во остварување на нивните права од оваа област.

На оваа работилница што се одржа во Дебар, управителката на Единицата на Фондот за здравство во Дебар, Јулиета Марку, пред пензионерите рече дека тие можат секој ден во детали да бидат информирани за своите права и во дебарската единица на Фондот.

На работилницата пензионерите од ЗП-Дебар и Центар Жупа поставија голем број прашања што се од нивен интерес и на нив добија исцрпни одговори.

Вакви работилници неодамна се одржаа и во ЗП-Струга и во ЗП-Гази Баба во Скопје.



Во изминативе десет години неготињските пензионери -музичари имаат реализирано близу 150 настапи. Снимено е и цеде со десет песни. На петгодишнината од постоењето и плодната работа тие станаа и добитници на престижното општинско признание „8 Ноември“

чани, Винаца, Куманово, Струмица и други. Десетгодишниот јубилеј ќе биде одбележан со посебна манифестација, на која ќе им бидат доделени признанија на членовите со десетгодишен стаж во групата, а по овој повод се планира и издавање на уште едно цеде со десет песни. На крајот од моето кажување сакам да ја истакнам големата поддршка што ја имаме од раководството на Здружението со претседателот Петар Захарчев, кој на разни начини ги стимулира членовите за нивно поголемо ангажирање - заврши Вељаноски.

Во оваа пригода треба да се истакне дека преку нашиот весник „Пензионер плус“ редовно се афирмирани многубројните активности на групата, како и манифестацијата „Пензионерите пеат“, благодарение на СЗПМ и поддршката на претседателот на Сојузот, Драги Аргировски. Десетгодишниот јубилеј на групата „Распеани пензионери“ се совпаѓа и со јубилејот на ЗП-Неготино - 60 години од неговото формирање.

АФОРИЗМИ - ПЕНЗИОНЕРИЗМИ ОД ИВАН РУСЈАКОВ

Човековиот дух не старее

К. Сливовска-Андонова

Неодамна од печат се појави книгата „Зрнца“, потпомогната од Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија. Ова е трета година како што сојузот распишува конкурс за поддршка на книги, културни манифестации и друго. Конкурсот има цел да ги поттикне пензионерите од нивните здруженија да творат и активно да стареат. Овој потег на сојузот се покажа како многу добро осмислен проект, бидејќи резултатите се покажаа многу добри. На виделина излегоа десетина поетски книги, монографии, книги од белетристиката и публицистиката. Се одржаа неколку изложби, драмски работилници и друго.

Книгата „Зрнца“ е една од нив. Таа е збирка на мисли на авторот Иван Русјаков, кој во неа од свој агол дава толкување на нештата што го опкружувале некогаш, но и денес, во неговите пензионерски денови.

Познато е дека афоризмите се вежби на духот на мал простор, бидејќи колку е пократка мислата толку е посилен пораката што авторот сака да ја каже за случувањата. Афоризмите на Русјаков го потврдуваат тоа, бидејќи тој со леснотија успева во тоа. Го кажува своето мислење, свесен притоа дека разни луѓе различно ќе го разберат напишаното, припишувајќи си го доброт како вистина и сопствено искуство, а негативното како нешто што се однесува на некој друг, или како невестина. Во ваквото толкување нема ништо необично, бидејќи, во крајна линија, тоа е и целта на авторот што создава вакви творби.


Во своите афоризми Русјаков зборува за богатството и сиромаштијата, за правдата и неправдата, за искреноста и подлоста, за пријателството и непријателството, за љубовта и омразата, за однесувањето кон нештата на поединецот, но и за општествените случу-

Познато е дека афоризмите се вежби на духот на мал простор, бидејќи колку е пократка мислата толку е посилен пораката што авторот сака да ја каже за случувањата. Афоризмите на Русјаков го потврдуваат тоа, бидејќи тој со леснотија успева во тоа

вања, за транзицијата, за вреднувањето на трудот, за отуѓеноста меѓу луѓето... Тој со своето будно око и љубопитен дух ги „снима“ случувањата, за да даде сопствена оценка на нештата и сето тоа го бележи за да може подоцна да го сподели со истите како него или со оние на кои не можел или не може да им го каже тоа директно или на некој друг начин.

Русјаков почнал да твори уште како ученик во нижите одделенија од основното училиште, па затоа може да се рече дека тој е афористичар цел живот, од пионер до пензионер. Така правел некогаш како млад човек, како возрасен, како татко, сопруг и родител, но истото тоа го прави и денес како пензионер, па затоа неговите афоризми честопати ги нарекува со ново име: пензионеризми.

Книгата „Зрнца“ е интересна читанка со афоризми, во кои Русјаков се труди со што помалку зборови да каже што повеќе. Во нив има и мудрост и хумор и сатира. Затоа неговите афоризми се разновидни, многузачни и интересни. Афоризмите објавени во книгата „Зрнца“ најчесто не зависат ниту од времето ни-



ту од местото каде што се создадени, па затоа се актуелни за луѓето од целиот свет. Еве што вели за своето творештво тој самиот.

- Мои афоризми се објавени во многу печатени весници и списанија, но и електронски емисии. Ги имаше во: „Остен“, „Јеж“, „Чивија“, „Стршел“, „Вен“ и други. Исто така, мои афоризми има речиси во сите енциклопедии од соседните земји, а имам издадено и неколку книги. Со други зборови, создадов големо богатство од афоризми, но, за жал, од тоа не се збогатив!

Што се однесува до оваа најнова книга, особено сум благодарен на СЗПМ и на „Ри-графика“, што помогнаа таа да биде издадена. Книгата „Зрнца“ е уште еден доказ дека човечкиот дух не старее, се разбира ако не му дозволите. Човекот е во можност да твори и во поодминати години како пензионер и плодот на својот труд да им го подари и на другите, подарувајќи им задоволство и разанода.

КУМАНОВСКИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ НА МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ВО ЛЕСКОВАЦ

Импресивни настапи и доживувања



Игроорците, пејачите и музичарите на КУД „Гоко Симоновски“ од ЗП-Куманово на 19 јуни годинава беа дел од Меѓународниот фестивал на фолклорот во збратимениот град Лесковац, Република Србија, на кој беше домаќин Здружението на пензионерите од Лесковац. Над десетина културно-уметнички друштва од Србија и по едно од Бугарија и од Македонија учествуваа на оваа меѓународна манифестација. Нашата држава ја претставуваше ансамблот на КУД „Гоко Симоновски“ од ЗП-Куманово. Фестивалот го отворија нашите претставници со кореографскиот сплет „Кумановско поле“. Изворните песни на кумановскиот дијалект, наизменичните женски и машки ора, музичките изведби и прекрасните колоритни носии ги восхитија присутните во салата на Домот на пензионерите, но и другите учесници на фести-

валот. Инаку, фестивалот имаше ревијален карактер, за што говореше претседателот на лесковачките пензионери Братислав Здравковик. Заблагодарувајќи се на крајот за учеството, тој истакна дека сите се претставија во најдобро светло. Хорот при КУД „Гоко Симоновски“ од ЗП-Куманово учествуваше и на „Видовденските средби на хорови“ на 27 јуни 2014 година во Лесковац, на кои свои претставници имаа и здруженија на пензионерите од Суботица, Сремска Митровица, Ниш и домаќинот ЗП-Лесковац.

Средбата се одржа во ресторанот „Етнобрвари Грош“, каде што добредојде и успешен настап на хористите од Куманово им посака и потпретседателот на лесковачкото здружение на пензионерите, при што нагласи дека наредната година домаќин на оваа манифестација ќе биде хорот на „Учителското друш-

Кумановци ги распеаја присутните во салата, кои пееја заедно со нив и бурно аплаудираа

тво“ од Ниш.

Хорот од Куманово се претстави со песните „Во нокта тивка“, „Но од љубов не се бега“, „С ти е простено“ и „Јутрос мије ружа процветала“ под диригентската палка на музичкиот раководител Коста Косе и солистите Раде Поп Арсов и Слободанка Димковска. Импресивниот настап ги распеа и присутните во салата, кои пееја и бурно аплаудираа. Во знак на сеќавање на средбата на учесниците им беа подарени слики со мотиви од градот-домаќин и монографија и цеде за Лесковац.

Двете манифестации завршија со заедничко дружење на учесниците и со желба оваа традиција да продолжи и во иднина.

За извонредната организација и вниманието кон нашите претставници и преку овој напис изразуваме голема благодарност до раководството на Здружението на пензионерите од Лесковац, со кое ЗП-Куманово традиционално добро соработува. **С.Н.Љ.К.**

ЗП-ПРОБИШТИП

Обновени традиции преку спортот



М. Здравковска

Уште во педесеттите години кај голобрадите момчиња од Крива Паланка, Кратово, Пробиштип и од Свети Николе, кои се школувале во рударското училиште во Пробиштип, се родила идејата да ги зближат градовите преку спортот. Така, тие решиле да организираат спортска средба за големиот македонски празник Илинден и по тој повод 1958 година првпат во Пробиштип се одржале Илинденските спортски игри. Тогаш младите од споменатите градови се натпреварувале во мал фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, атлетика и стрелаштво. Ова спортување и дружење на младите траеше сè до 1975 година, кога по 17 години спонтано престана.

Потоа, во 1987 година некогашните младинци и пионери што се дружеа преку спортот се најдоа во пензионерските организации и повторно се сретнаа. Потсетувајќи се на младоста, тие решија да ја обноват традицијата и спортските средби да се одржуваат по истиот повод, но сега меѓу пензионерите-спортисти од здруженијата од истите градови. Така започнаа натпреварите меѓу здруженијата на пензионери од Крива Паланка, Кратово, Пробиштип и од Свети Николе, но само во салонски-

Обновената традиција продолжува да се негува, а основни нејзини цели се дружењето, јакнењето на пријателството, убавата забава и се друго што е во полза на здравото и активно стареење

те дисциплини, бидејќи натежнатите години и физичката способност во третата доба главно тоа го овозможуваат. Годинава овие средби се одржаа во знак на 27-годишнината од традиционалните општински спортски натпревари. Прв домаќин беше градот Пробиштип, од каде што и започна оваа манифестација, а потоа пензионерите се натпреваруваа во Крива Паланка во дисциплините домино, пикадо, шах, карти и билјард. Обновената традиција продолжува да се негува, а основни цели се дружењето, јакнењето на пријателството, убавата забава и с друго што е во полза на здравото и активно стареење.



ЗАПИС ОД КРУШЕВО

Сликањето - љубов и инспирација

Уметноста ме исполнува со ентузијазам и ме збогатува духовно, вели Петар Начески, пензионер од Крушево, кого линиите и боите го мотивирале полесно да ги извршува професионалните обврски

Перо Миленковски

Преубав летен пејзаж ни се вселува во очите. Зелената густа корија бдее над Крушево, како мајка над своето чедо. Во занес шета ме среде високите боро-ви и буки, кои отсекогаш им пркоселе на дождовите и на ветровите за градот да пулсира во спокојство. Петар Начески, професор по биологија и самоук сликар, општественик, просветен работник, денес пензионер, дедо на четири внуци-ња, ми е пријатно друштво. Повеќе видови љубов во едно срце. Човек кому сликањето целиот живот му било и љубов и инспирација, извор на енергија за извршувањето на професионалните обврски. За нив, за својот животен пат, зборува со тивок глас, како човек скроман и вреден за еден осмислен и достоинствен работен век, вграден во развојот на родниот град.


-Љубовта кон боите и линиите ја носам уште од раните детски години. Таа сè повеќе ме обземаше, се продлабочуваше. Затоа како ученик во учителската школа „Никола Карев“ во Скопје нај-

активно учествував во ликовната секција, раководена од професорот Богоја Поповски. Потоа и како учител-стажант во планинското село Растојца, и како професор по биологија во гимназијата „Наум Наумовски-Борче“ (подоцна и нејзин директор), секогаш и насекаде, во моето слободно време, јас бев со сликите што се раѓаа од моето срце, во сите техники и бои - се сеќава сликарот-самоук, кој реализирал четири самостојни и неколку групни изложби и сликарски колонии.

Со особено задоволство ја издвојува ликовната колонија „Заедно“ одржана во Маврово, 1999 година. Во живописниот мавровски амбиент создавале 31 ликовен уметник од различна етничка припадност. Меѓу нив биле и академикот Васко Ташковски, професорот Владимир Георгиевски, Мирослав Масин и други истакнати уметници. Наческија претставувал влашката заедница.

Чекориме бавно среде зеленилото. Одвреме-навреме се засладуваме со некоја вкусна јагода и се освежуваме со бистрата планинска вода. Коријата со својата волшебна убавина продолжува да го инспирира мојот соговорник. Како да му се заблагодарува што ја овековечил на повеќе свои платна и му честита што сликал и портрети (меѓу кои и на војводата Питу Гули), но и за многубројните експонати инспирирани од старата крушевска архитектура. Со тивок шум коријата нè испраќа кон градот поканувајќи нè на нова средба.

-Уметноста ме исполнува со ентузијазам и ме збогатува духовно. Големо е задоволството кога човек ќе остави трага во времето во кое живеел - продолжува Начески, чии уметнички идоли се повеќе светски ликовни великани, а оддо-



машните идол му е академикот Никола Мартиноски, доајенот на македонската ликовна уметност.

Затоа со возбуда се упатуваме кон Галеријата на знаменитиот уметник. Неговото творештво ги мими нашите очи и ги напојува со убавина нашите срца. Од слика до слика низ неговиот колоритен свет нè води љубезната Данче Јанакиевска, кустос.

Се поздравивме со една доилка, со насмеана девојка, со дете со цигара, со повеќе автопортрети на Мартиноски, со сцени од овековечени настани од животот на Крушево во минатото, со сцени од илинденскиот период.... Колорит што воодушевува. Сè појасно ни е зошто овој сликар им е идол на помладите и зошто вљубениците во линиите и боите треба сè почесто да го посетуваат ова култно место и да се напојуваат од волшебниот еликсир на големиот творец.

Мојот соговорник Петар Начески, чиј дом исто така е своевидна семејна ликовна галерија, тоа го прави редовно, со радост и пиетет. Секоја средба со платната на академикот Мартиноски за него значи средба со личност длабоко срасната со создавањето на современата македонска уметност.